

ЦЕНОВНИК ЗА TOSHIBA КЛИМА УРЕДИ

TOSHIBA Seiya inverter (R32) NEW!!! клима уреди:

- **A++ / A+** висока енергетска класа ладење / греење
- **DC Hybrid Inverter технологија**
- функција самочистење со антипрашлест филтер
- исклучително тивка работа (дури до 19 dB)
- опција за далечински управувач тип **RB-RXS30-E** со многу други дополнително можности и функции (со доплата)
- опсег на работа ладење – надворешна температура од -15 ÷ 46°C
- опсег на работа греење – надворешна температура од -15 ÷ 24°C



Модел	Капацитет - ладење / греење (kW)	Малопродажна цена со ДДВ (ден)
Toshiba RAS-B10J2KVG-E	2,5 (0,80 ÷ 3,00) / 3,2 (1,00 ÷ 3,90)	36.990,00
Toshiba RAS-B13J2KVG-E	3,3 (1,00 ÷ 3,60) / 3,6 (1,10 ÷ 4,50)	38.990,00
Toshiba RAS-B16J2KVG-E	4,2 (1,20 ÷ 4,70) / 5,0 (1,30 ÷ 6,00)	49.990,00
Toshiba RAS-18J2KVG-E	5,0 (1,30 ÷ 5,50) / 5,4 (1,00 ÷ 6,00)	57.990,00
Toshiba RAS-24J2KVG-E	6,5 (1,60 ÷ 7,20) / 7,0 (1,60 ÷ 8,10)	69.990,00

TOSHIBA Suzumi Plus inverter (R32) NEW!!! клима уреди:

- **A++ / A++** висока енергетска класа при ладење / греење
- зголемени капацитети и опсег на работа на ладење / греење
- најнова **Toshiba TWIN ROTARY** компресорска технологија (кај моделите од 5,0 kW па нагоре)
- опција за далечински управувач тип **RB-RXS30-E** со можност за неделен тајмер со 4 дневни поставувања, „Hi-Power“ „8°C (заштита од замрзнување)“ финкции (со доплата)
- 7в1 IAQ антибактериски филтрирачки систем, функција на самочистење
- опсег на работа ладење – надворешна температура од -10 ÷ 46°C
- опсег на работа греење – надворешна температура од -15 ÷ 24°C



Модел	Капацитет - ладење / греење (kW)	Малопродажна цена со ДДВ (ден)
Toshiba RAS-10PKVSG-E	2,5 (0,75 ÷ 3,20) / 3,2 (0,90 ÷ 4,80)	48.990,00 44.690,00
Toshiba RAS-13PKVSG-E	3,5 (0,80 ÷ 4,10) / 4,2 (0,80 ÷ 5,30)	56.290,00 51.990,00
Toshiba RAS-16PKVSG-E	4,6 (1,20 ÷ 5,30) / 5,5 (0,90 ÷ 6,50)	68.890,00 59.990,00
Toshiba RAS-18PKVSG-E	5,0 (1,10 ÷ 6,00) / 6,0 (0,80 ÷ 6,50)	77.490,00 71.690,00
Toshiba RAS-22PKVSG-E	6,1 (1,20 ÷ 6,70) / 7,0 (1,00 ÷ 7,50)	84.890,00 78.990,00
Toshiba RAS-24PKVSG-E	7,0 (1,50 ÷ 7,70) / 8,0 (1,60 ÷ 8,80)	94.990,00

Сите клима уреди имаат **36 месеци гаранција**.

За секој метар над 3m должина, се наплаќа дополнително 12 еуро по метар. За монтажа надвор од Скопје се пресметуваат и патни трошоци.

TOSHIBA DAISEIKAI 9 inverter (R32) клима уреди:

- **Високи SCOP и SEER од неверојатни 10,5 !!!**
- **A+++** највисока енергетска класа при греење/ладење
- најнова **Toshiba TWIN ROTTARY** компресорска технологија
- **3D Air Flow, On-demand defrosting, плазма јонизирачки филтер**
- **неделен и дневен тајмер**, Colored LED (син/црвен) диспеј
- нов систем на дување и тивка работа (помалку од 20dB)
- опсег на работа ладење – надворешна температура од -10 ÷ 46°C
- опсег на работа греење – надворешна температура од -15 ÷ 24°C



DAISEIKAI 9



Модел	Капацитет - ладење / греење (kW)	Малопродажна цена со ДДВ (ден)
Toshiba RAS-10PAVPG-E	2,5 (0,80 ÷ 3,50) / 3,2 (0,70 ÷ 5,80)	69.990,00
Toshiba RAS-13PAVPG-E	3,5 (0,90 ÷ 4,10) / 4,0 (0,80 ÷ 6,30)	77.990,00
Toshiba RAS-16PAVPG-E	4,5 (0,90 ÷ 5,10) / 5,5 (0,80 ÷ 6,80)	97.990,00

TOSHIBA Bi-Flow Console inverter (R32) клима уреди:

- A++ / A+ висока енергетска класа при ладење / греење
- **греење во подот - долна зона**, елегантен дизајн, тивка работа
- ефикасен Pure-Flow и IAQ филтрирачки систем, функција на самочиштење
- опсег на работа ладење – надворешна температура од 15 ÷ 46°C
- опсег на работа греење – надворешна температура од -15 ÷ 24°C




Модел	Капацитет - ладење / греење (kW)	Малопродажна цена со ДДВ (ден)
Toshiba RAS-B10U2FVG-E	2,5 (1,1 ÷ 3,1) / 3,2 (1,0 ÷ 4,8)	69.990,00
Toshiba RAS-B13U2FVG -E	3,5 (1,1 ÷ 4,1) / 4,2 (1,0 ÷ 5,0)	77.990,00
Toshiba RAS-B18U2FVG -E	5,0 (1,1 ÷ 5,7) / 5,8 (1,1 ÷ 6,3)	103.990,00

TOSHIBA - успешна приказна

На почетоците на индустријализацијата во претходниот век и Јапонија почнуваше да фаќа чекор со светот па така во 1939 година, две мали компании една за производство на електрични светилки (Токуо Electric Company) и друга за производство на високо напонска опрема (Shibauro Electric Company) решија да се спојат и да ја основаат **TOKYOSHIBAURO Electric Company**. Уште на почетокот на вработените повеќе им се допаѓаше името на компанијата да биде **TOSHIBA**, за во 1978 година ова име и официјално беше претставено. Силниот економски раст по завршувањето на Втората светска војна ги поттикна јапонските компании да ги следат американските трендови, меѓу другото и во производството на клима уреди. Веќе во 1950-та година, првиот јапонски произведен клима уред излезе на пазарот и доби пофалби за своите иновации.

Во 1961-та година **TOSHIBA** го претстави на светот првиот сплит клима уред, каде во затворен систем внатрешната и надворешната единица се поврзани само со бакарни цевки. Ова на **TOSHIBA** му ја даде улогата на „светски иноватор“ и затоа денес води на пазарот како бренд кој нуди бенефит за луѓето и животната средина со своите иновативни пронајдоци.



TOSHIBA Digital inverter & Super Digital inverter (R32)

високосидни, касетни, плафонски / парапетни и каналски клима уреди:

- голем опсег на капацитети и A++ висока енергетска класа при греење / ладење
- најнова **Toshiba twin rotary DC Hybrid Inverter** компресорска технологија
- вградена пумпа за конденз (касетни и каналски (slim) клима уреди),
- можност за поврзување на BMS систем
- **Digital Inverter** - опсег на работа при надворешна темп. од ладење -15 ÷ 43 °C; греење -15 ÷ 15 °C;
- **Super Digital Inverter** - опсег на работа при надвор. темп. од ладење -15 ÷ 43 °C; греење -20 ÷ 15 °C;



Series KRTP



Series KRT



Високосидни клима уреди (KRTP Series):

Модел	Капацитет - ладење / греење (kW)	Малопродажна цена со ДДВ (ден.)
Toshiba Digital Inverter RAV-RM301KRTP-E / RAV-GM301ATP-E	2,5 (0,9 ÷ 3,0) / 3,4 (0,8 ÷ 4,5)	71.690,00
Toshiba Digital Inverter RAV-RM401KRTP-E / RAV-GM401ATP-E	3,6 (0,9 ÷ 4,0) / 4,0 (0,8 ÷ 5,0)	83.090,00
Toshiba Digital Inverter RAV-RM561KRTP-E / RAV-GM561ATP-E	5,0 (1,5 ÷ 5,6) / 5,3 (1,5 ÷ 6,3)	92.690,00
Toshiba Digital Inverter RAV-RM801KRTP-E / RAV-GM801ATP-E	6,7 (1,5 ÷ 8,0) / 7,7 (1,5 ÷ 9,0)	110.590,00
Toshiba SUPER Digital Inverter RAV-RM561KRTP-E / RAV-GP561ATP-E	5,0 (1,2 ÷ 5,6) / 5,6 (0,9 ÷ 7,3)	116.390,00
Toshiba SUPER Digital Inverter RAV-RM801KRTP-E / RAV-GP801AT-E	7,1 (1,9 ÷ 8,0) / 8,0 (1,3 ÷ 11,3)	139.890,00

Касетни (Slim cassette 60x60) клима уреди (MUT NEW!!! Series 7):

Модел	Капацитет - ладење / греење (kW)	Малопродажна цена со ДДВ (ден.)
Toshiba Digital Inverter RAV-RM301MUT-E / RAV-GM301ATP-E	2,5 (0,9 ÷ 3,0) / 3,4 (0,8 ÷ 4,5)	116.790,00
Toshiba Digital Inverter RAV-RM401MUT-E / RAV-GM401ATP-E	3,6 (0,9 ÷ 4,0) / 4,0 (0,8 ÷ 5,0)	128.190,00
Toshiba Digital Inverter RAV-RM561MUT-E / RAV-GM561ATP-E	5,0 (1,5 ÷ 5,6) / 5,3 (1,5 ÷ 6,3)	135.890,00
Toshiba SUPER Digital Inverter RAV-RM561MUT-E / RAV-GP561ATP-E	5,0 (1,2 ÷ 5,6) / 5,6 (0,9 ÷ 7,0)	157.790,00

Плафонски / парапетни клима уреди (CTP Series):

Модел	Капацитет - ладење / греење (kW)	Малопродажна цена со ДДВ (ден.)
Toshiba Digital Inverter RAV-RM401CTP-E / RAV-GM401ATP-E	3,6 (0,9 ÷ 4,0) / 4,0 (0,8 ÷ 5,0)	108.090,00
Toshiba Digital Inverter RAV-RM561CTP-E / RAV-GM561ATP-E	5,0 (1,5 ÷ 5,6) / 5,3 (1,5 ÷ 6,3)	117.990,00
Toshiba SUPER Digital Inverter RAV-RM561CTP-E / RAV-GP561ATP-E	5,0 (1,2 ÷ 5,6) / 5,6 (0,9 ÷ 7,4)	142.090,00

Каналски (Slim) клима уреди (SDT Series):

Модел	Капацитет - ладење / греење (kW)	Малопродажна цена со ДДВ (ден.)
Toshiba Digital Inverter RAV-RM301SDT-E / RAV-GM301ATP-E	2,5 (0,9 ÷ 3,0) / 3,4 (0,8 ÷ 4,5)	105.890,00
Toshiba Digital Inverter RAV-RM401SDT-E / RAV-GM401ATP-E	3,6 (0,9 ÷ 4,0) / 4,0 (0,8 ÷ 5,0)	117.390,00
Toshiba Digital Inverter RAV-RM561SDT-E / RAV-GM561ATP-E	5,0 (1,5 ÷ 5,6) / 5,3 (1,5 ÷ 6,3)	125.690,00
Toshiba SUPER Digital Inverter RAV-RM561SDT-E / RAV-GP561ATP-E	5,0 (1,2 ÷ 5,6) / 5,6 (0,9 ÷ 7,0)	159.990,00

Сите клима уреди имаат **36 месеци гаранција**. За секој метар над 3m должина, се наплаќа дополнително 15 еуро по метар.

